



До: д-р Зоран Трајчевски, директор
на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

Врз основа на член 29 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија” бр. 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), се доставува

ПИСМЕН ИЗВЕШТАЈ
ЗА ИЗВРШЕН АДМИНИСТРАТИВЕН НАДЗОР

Република Северна Македонија
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ
МЕДИУМСКИ УСЛУГИ – СКОПЈЕ
Republika E Maqedonisë Së Veriut
AGJENCIA PËR SHËRIME MEDIATIKE AUDIO
DHE AUDIOVIZUELE – SHKUP

Примено / Pranuor 16.07.2019

Org. единица Njësia org.	Број Numër	Прилог Shtesë	Вредност Vlerë
10	3553	1	

1. Вид надзор: контролен
2. Субјект на надзорот: Трговско радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје
3. Период опфатен со надзорот: 26 јуни 2019 година
4. Датум на извршување на надзорот: 16 јули 2019 година
5. Предмет на надзорот:
 - Член 14 од Законот за медиуми (Импресум);
 - Упатство за исполнување на обврските за импресум и информации достапни за корисниците (Бр.01-4443/1 од 09.10.2018 година)

6. Претходно изречена мерка:

На 09.05.2019 година, за непочитување на членот 14 од Законот за медиуми, Советот на Агенцијата донесе решение за изрекување мерка јавна опомена (Уп1 бр.03-210, од 09.05.2019 година) на телевизискиот програмски сервис на Трговското радиодифузно друштво ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје.

Со изречената мерка, му наложи на радиодифузерт во рок од 45 (четириесет и пет) дена од денот на приемот на решението (09.05.2019 г.а), да го усогласи своето работење со одредбите од Законот за медиуми.

7. Констатации од надзорот:

Со контролниот административен надзор врз телевизискиот програмски сервис на ТРД ТВ ШЕЊА ДООЕЛ Скопје, емитуван на 26 јуни 2019 година, на државно ниво, констатирано е дека субјектот на надзорот (радиодифузертот) во целост постапил по решението за изрекување мерка јавна опомена, односно ја отстранил извршената повреда на членот 14 од Законот за медиуми.



8. Опис на прекршувањето: /

9. Предлог мерка: /

Сектор за програмски работи